

**Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“
објавува
Повик за ТУТОРСТВО
во академската 2019/20 година**

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот „Ромаверзитас – со развој и активизам кон еднаква интеграција и можности“ финансиран од Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ) од Будимпешта.“ објавува повик **до студенти Роми** редовно запишани на студиските програми на акредитирани државни или приватни универзитети во Република Северна Македонија и **Тутори**; **за изразување на интерес за учество во активноста „Тutorство“** како дополнителна академска помош и поддршка за студентите.

Проектот е целосно поддржан од страна на Ромскиот образовен фонд (РЕФ), Будимпешта.

Во академската 2019/2020 година, во активноста тutorство ќе може да се вклучат максимум 30 лица за 15 тutorски часови, **кои што ќе бидат понудени на сите студенти Роми редовно запишани на студиските програми на акредитирани државни или приватни универзитети во Република Северна Македонија, во текот на целата академска година .**

Опис на тutorството

Тutorството е дополнителна академска помош и поддршка за студентите преку одржување на индивидуални часови на тutorот и студентот за одреден наставен предмет, за договорени наставни содржини, во договорени датуми, времетраење и место на одржување.

Целта на тutorството е успешно совладување на наставните и предметните содржини, зголемување на можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и колоквиуми/испити.

Работни задачи и надоместок на тutorот

Сите ангажирани тutori кои ќе одржуваат тutorски часови ќе треба:

- да подготват план на тutorски часови во соработка со студентот;
- да реализираат тutorски часови според планот;
- да подготват и достават извештаи за реализираните тutorски часови (според подготвениот терк за извештај доставен од проектниот тим на Ромаверзитас)

Ангажираните тutori ќе склучат договор за активноста во кое ќе се регулираат работните задачи на тutorот и висината на авторски надоместок. По исполнувањето на работните задачи тutorите ќе добијат еднократен надоместок за вкупниот број на одржани тutorски часови. **Висината на надоместокот за еден тutorски час во времетраење од 45 минути изнесува шест евра бруто во денарска противвредност.**

1. Услови за изразување на интерес од страна на студентите

Пријавувањето на овој повик за студентите за вклучување во активноста Тutorство е на следниот начин:

1. Изразување на интерес преку пополнување на Барање за користење на туторство (<https://bit.ly/39LxLhE>)
2. Копиран/скениран индекс со увид за оценките од положените испити, доставен лично во просториите на Ромаверзитас или на е-маил адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за туторство за 2019-20.

На овој повик студентите може да се пријават и заедно со тунторот кој што ќе ги спроведува тунторските часови. Доколку студентите немаат определено тунтор, тогаш Ромаверзитас ќе го определи од базата на регистрирани тунтори за наставните предмети за кој што е потребно тунторство.

2.Услови за пријавување за тунтор

За тунтори може да се пријават:

- лица со завршен III циклус на студии кои не вршат проверка на знаењето на студентот во процесот на оценување на знаењето на студентот за наставниот предмет за кој се пријавуваат да бидат тунтор;
- лица со завршен II циклус на студии;
- лица со завршен I циклус на студии кои предметите за кои се пријавуваат да бидат тунтори ги имаат положено со најмалку 8 (осум) оцена;

3. Документи за пријавување за тунтор

- електронска пријава за тунтор (<https://bit.ly/35AKnES>);
- документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование; доставен на е-маил адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за тунтор 2019-20.
- уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на студии (да се испрати на е-маил адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за тунтор 2019-20)

4.Краен рок за пријавување

Пријавувањето и спроведувањето на оваа активност **Тунторство** е најдоцна до 15 август 2020, т.е до реализирање на максимум 450 тунторски часови предвидени во рамките на проектот за тековната академска година 2019/20 година.

Дополнителни информации за повикот Тунторство можете да добиете во просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, или електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.

По завршувањето на тунторските часови, студентите и тунторите кои што ќе ја користат оваа активност, со помош на проектниот тим на Ромаверзитас ќе треба да се :

1.РЕГИСТРИРААТ ВО НАДОГРАДЕНАТА ПЛАТФОРМАТА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС

2.АКТИВИРААТ СВОЈ ПРОФИЛ / КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ

3. „УРЕДУВАЊЕ НА-ПРОФИЛ“

4. СПУШТАЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА НА еРОМАВЕРЗИТАС